

Предметна програма од втор циклус студии					
1.	Наслов на наставниот предмет	Економија на трудот			
2.	Код	МЕК 103			
3.	Студиска програма	Менаџерска економија			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година/семестар	2015/2016/ 1 семестар	7.	Број на ЕКТС	8
8.	Наставник	проф. д-р Верица Јанеска доц. д-р Александра Лозаноска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус студии (180 кредити)			
10.	<p><b>Цели на предметната програма (компетенции):</b></p> <p><b>Генерички компетенции</b> Со изучување на предметот <i>Економија на трудот</i>, студентите ги осознаваат основните карактеристики и специфичностите на трудот како фактор на производство, потоа квантитативните и квалитативните аспекти на расположливата работна сила, како и особеностите на пазарот на трудот. Притоа, тие се стекнуваат со релевантни сознанија за понудата и побарувачката на трудот, цената на трудот и платите, заштитата при работа, колективното преговарање, мобилноста на работната сила и другите аспекти поврзани со економијата на трудот. Обработката на примери/студии на случај на студентите ќе им овозможи стекнување на практични знаења за споменатите аспекти и за реализација на истражувања од областа на економијата на трудот.</p> <p><b>Специфичните компетенции</b> се однесуваат на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Идентификување на значењето на расположливата работна сила како детерминанта на деловниот успех и на конкурентската предност на претпријатијата;</li> <li>➤ Осознавање на функционирањето на пазарот на трудот, понудата и побарувачката на работната сила и можностите за нивно усогласување;</li> <li>➤ Согледување на влијанието на цената на трудот и платите врз продуктивноста на трудот;</li> <li>➤ Утврдување на значењето на условите за работа и заштитата при работа, како и работните односи и колективното договарање;</li> <li>➤ Запознавање со политиката на вработување и политиката на пазарот на работна сила од аспект на економијата на трудот;</li> <li>➤ Оспособување на студентите успешно да подготвуваат научни и стручни трудови од областа на економијата на трудот.</li> </ul>				

<b>11.</b>	<b>Содржина на предметната програма:</b>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Развој и предмет на истражување на економијата на трудот</li> <li>2. Вкупно и работоспособно население, расположлива работна сила</li> <li>3. Квалитет на трудот: инвестиции во образование/обуки и човечки капитал</li> <li>4. Особености на пазарот на трудот и институционални рамки на делување</li> <li>5. Понуда на труд</li> <li>6. Побарувачка на труд</li> <li>7. Утврдување на цената на трудот и алтернативни шеми на плаќање</li> <li>8. Платите и продуктивноста на трудот</li> <li>9. Услови за работа и заштита при работа</li> <li>10. Работни односи, синдикати и колективно договарање</li> <li>11. Мобилност на работната сила</li> <li>12. Вработеност и невработеност</li> <li>13. Политика на вработување и политика на пазарот на работна сила</li> </ol>			
<b>12.</b>	<b>Методи на учење:</b> Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго.			
<b>13.</b>	<b>Вкупен расположлив фонд на време</b>	15 недели		
<b>14.</b>	<b>Распределба на расположливо време</b>	12 недели + 3 недели консултации		
<b>15.</b>	<b>Форми на наставните активности</b>	<b>15.1.</b>	Предавања - теоретска настава	30 часови
		<b>15.2.</b>	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови
<b>16.</b>	<b>Други форми на активности</b>	<b>16.1.</b>	Проектни задачи	60 часови
		<b>16.2.</b>	Самостојни задачи	60 часови
		<b>16.3.</b>	Домашно учење	60 часови
<b>17.</b>	<b>Начин на оценување</b>			
	<b>17.1.</b>	Тестови		60 бодови
	<b>17.2.</b>	Проектна задача (презентација: писмена и усна)		30 бодови
	<b>17.3.</b>	Активност и учество		10 бодови
<b>18.</b>	<b>Критериуми за оценување (бодови/оценка)</b>		до 61 бода	5 (пет) (F)
			од 61 до 68 бода	6 (шест) (E)
			од 69 до 76 бода	7 (седум) (D)
			од 77 до 84 бода	8 (осум) (C)
			од 85 до 92 бода	9 (девет) (B)
			од 93 до 100 бода	10 (десет) (A)
<b>19.</b>	<b>Услов за потписи полагање на завршен испит</b>	<i>Редовност на настава и вежби, проектна задача</i>		
<b>20.</b>	<b>Јазик на кој се изведува наставата</b>	<i>Македонски јазик</i>		

<b>21.</b>	<b>Метод на следење на квалитетот на наставата</b>	<i>Механизми на интерна евалуација</i>			
<b>22.</b>	<b>ЛИТЕРАТУРА</b>				
<b>22.1.</b>	Задолжителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Ехренберг Г. Роналд Смит С. Роберт	Модерна економија на трудот	Магор (превод од Владата)	2010
	2.	McConnell R. Campbell Brue L. Stanley	Suvremena ekonomija rada	MATE Zagreb	1994
	3.	Grečić V.	Ekonomija rada	Centar za izdavačku delatnost, Beograd	2001
<b>22.2.</b>	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Лејард Ричард и Калмфорс Ларс	Борба против невработеноста	Арс Ламина	2011
	2.				